

**РЕДОВЕН АСОРТИМАН**

**Минерализирана Вода со Магнезиум**

Кертриџот за филтри за минерализирана вода BWT со магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, кои може да влијаат на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација со магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, како прв избор за сладокусците, но исто така, прв избор кога станува збор за вода за правење на чај и кафе

	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
1 pack					<b>489</b>
2 pack	814132-A 9022001901835				<b>899</b>
3 pack	814133-A 9022001901026	814563 9022001909848	814333-A 9022001901071	814591-A 9022001901026	<b>1229</b>
6 pack	814136-A 9022001901736	814566 9022001909855	814336-A 9022001901729		<b>2099</b>
12 pack	814530-A 9022001921390	814530-A 9022001921390			<b>3999</b>
Рефил	814544-A 9022001901484				<b>1409</b>

**ЦИНК + магнезиум Минерализирана Вода**

Кертриџот за филтри BWT ZINC + магнезиум за минерализирана вода ги намалува штетните материји што се наоѓаат во водата од чешма, вклучувајќи тешки метали (како што се олово и бакар) и хлор кој влијае на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди и оптимална заштита од бигор. Вредни минерали од магнезиум и елементи во трагови од цинк се додаваат како дел од процесот на филтрирање за да го поддржат имунолошкиот систем на телото и за здрава коса и кожа.

	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
1 pack					<b>599</b>
3 pack	125258617 9022001908742		125305498 9022001925442	814457 9022001909923	<b>1489</b>

**Силикат + магнезиум Минерализирана Вода**

Кертриџот за филтри BWT Силикатна минерализирана вода содржи силикати во својата природна форма. Со тоа не е само што добивате повкусна вода за пиење и поголемо задоволство, туку и ви помага во одржување на кожата, косата и ноктите. Водата збогатена со силикати ја поддржува вашата природна убавина и ментална свежина, дури и кај повозрастните.

	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
1 pack					<b>719</b>
3 pack	125305499 9022001925466	125305499 9022001925466			<b>1799</b>

**Балансирана Алкализирани Вода**

Кертриџот со филтер за балансирана алкализирани вода на BWT ја алкализира водата од чешма со тоа што создава повисока pH вредност (> 8,5) за време на процесот на филтрирање. Во исто време ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, кои може да влијаат на мирисот и вкусот на водата. Алкалната вода го поддржува регулирањето на киселинско-базната рамнотежа во човечкото тело и е важна за општата

	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
1 pack					<b>599</b>
2 pack	814470 9022001921109				<b>1049</b>
3 pack	814463 9022001908766				<b>1499</b>

**Мека Филтрирана Вода Екстра**

Кертриџот на BWT за мека филтрирана вода Екстра филтер е специјално дизајниран за третирање многу тврда вода. Со ова безбедно намалување на тврдоста на водата вашите апарати за домаќинство се заштитени од наноси од бигор. Уште повеќе, специјално развиениот филтер исто така ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанции како што се хлор, кои можат да влијаат на мирисот и вкусот. Резултатот е трансформација на водата од чешма во сензација за вкус со врвен квалитет

	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
3 pack	814873 9022001908780				<b>1099</b>
6 pack	814580 9022001909572	814560 9022001909831			<b>1839</b>
12 pack	814519-A 9022001921437				<b>3379</b>

**ПРОМОЦИИ**

**Минерализирана Вода со Магнезиум**

Кертриџот за филтри за минерализирана вода BWT со магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, кои може да влијаат на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација со магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, како прв избор за сладокусците, но исто така, прв избор кога станува збор за вода за правење на чај и кафе.



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
2+1 pack		814568-A 9022001903594	814338-A 9022001902566		<b>919</b>
3+1 pack	814134-A 9022001901033	814564-A 9022001903600	814334-A 9022001901088	814597-A 9022001903693	<b>1229</b>
5+1 pack	814135-A 9022001902337	814565-A 9022001903587	814335-A 9022001902382	814596-A 9022001903709	<b>1839</b>

Овластен дистрибутер на БВТ за Македонија: Енекс Грууп Инженеринг  
Улица Брадфортска 2/2-4, 1000 Скопје  
Телефон за контакт: 02 512 8887, contact@eneks.mk